



Соопштение за јавност

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши **намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,38%** во однос на Одлуката од 19.04.2021 година.

Малопродажните цени на бензинот **ЕУРОСУПЕР БС-98, ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) не се менуваат**, односно остануваат на исто ниво согласно одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 19.04.2021 година.

Малопродажната цена на бензинот **ЕУРОСУПЕР БС-95 се намалува за 0,50 денар/литар.**

Намалување има и кај малопродажната цена на Мазутот М-1 НС за 0,400 ден/кг и таа ќе изнесува 34,592 ден/кг.

Од 27.4.2021 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,00 (денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС -98	69,00 (денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	58,50 (денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	58,00 (денари/литар)
Мазут М-1 НС		34,592 (денари/килограм)

Во изминатиот седумдневен период **референтните цени на светските берзи** во просек бележат намалување кај бензинот за 0,242%, кај дизелот зголемување за 0,742%, кај екстра лесното масло зголемувањето е за 0,902 % и кај мазутот има намалување за 0,543 %.

Во истиот период **курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,844%**.

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 27.4.2021 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОСУПЕР БС – 95 во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en од 19.4.2021), се дадени во следната табела:

Табела 1. Малопродажни цени на Еуродизел и Еуросупер БС-95 (цените во ЕУ земјите се од 19 април 2021)

	Еуродизел (ЕУР)	ЕУРОСУПЕР БС – 95 (ЕУР)
С. Македонија	0,950	1,088
Австрија	1,168	1,225
Бугарија	1,081	1,081
Хрватска	1,283	1,357
Германија	1,310	1,526
Грција	1,319	1,600
Италија	1,436	1,574
Унгарија	1,160	1,167
Словенија	1,185	1,173

26.4.2021